



Македонски Телеком АД - Скопје

Согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Македонски Телеком АД – Скопје (Друштвото), а врз основа на претходно усвоените ревидирани Финансиски извештаи на Друштвото за 2013 година во согласност со општо прифатените сметководствени принципи во Република Македонија и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2013 година, Собранието на Друштвото на својата годишна седница одржана на ден 27.03.2014 година, ја донесе следната

Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Одборот на директори на Друштвото за 2013 година

Член 1

Собранието на Друштвото ја одобрува работата и водењето на работењето на Македонски Телеком АД – Скопје за 2013 година, поединечно за секој член на Одборот на директори (ОД) на Друштвото кои во текот на 2013 година работеа во составот на ОД, во текот на целата година или во одреден временски период во текот на истата, како што следува:

1. **Г-дин Оливер Костуранов**, Неизвршен член на ОД, со мандат во текот на целата 2013 година;
2. **Г-дин Даниел Сас**, Извршен член на ОД, со мандат заклучно со 07.04.2013 година;
3. **Г-дин Тило Куш**, Извршен член на ОД, со мандат од 08.04.2013 година;
4. **Г-дин Назим Буши**, Неизвршен член на ОД, со мандат во текот на целата 2013 година;
5. **Г-дин Кристофер Матхајзен**, Неизвршен член на ОД, со мандат заклучно со 31.03.2013 година;
6. **Г-дин Михај Немет**, Неизвршен член на ОД, со мандат од 01.04.2013 година;
7. **Г-дин Јанош Сабо**, Неизвршен член на ОД, со мандат во текот на целата 2013 година;
8. **Г-дин Роберт Патаки**, Неизвршен член на ОД, со мандат заклучно со 30.09.2013 година;
9. **Г-дин Валтер Голдениц**, Неизвршен член на ОД, со мандат од 01.10.2013 година;
10. **Г-ѓа Сузана Кругман**, Неизвршен член на ОД, со мандат во текот на целата 2013 година;
11. **Г-дин Томас Панханс**, Неизвршен член на ОД, со мандат во текот на целата 2013 година;
12. **Г-дин Горан Ивановски**, Неизвршен член на ОД, со мандат во текот на целата 2013 година;
13. **Г-дин Манојил Јаковлески**, Независен член на ОД, со мандат во текот на целата 2013 година;
14. **Г-дин Александар Стојков**, Независен член на ОД, со мандат во текот на целата 2013 година;
15. **Г-дин Тамаш Вагани**, Независен член на ОД, со мандат во текот на целата 2013 година; и
16. **Г-дин Миклош Васили**, Независен член на ОД, со мандат во текот на целата 2013 година;

Член 2

Оваа Одлука стапува во сила со нејзиното донесување.

**Собрание
Претседавач**